

Попоски на средба со регионалниот директор на СЗО за Европа

Македонија | 7. март 2013 - 13:10



Денеска министерот за надворешни работи на Република Македонија, Никола Попоски, имаше средба со Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Жужана Џејкоб.

Средбата на министерот Попоски и Џејкоб е по повод денешната инаугурација на Седиштето на Здравствената мрежа на Југоисточна Европа во Скопје.

На средбата биле разменети мислења за активностите на СЗО како специјализирана агенција на ОН, со примарна цел постигнување на највисоко ниво на здравствена заштита за сите луѓе.

Воедно, била истакната и позитивната улога на Канцеларијата на СЗО во Македонија во поддршка на реформските процеси во областа на јавното здравство и институционално зајакнување на здравствениот сектор.

Like 25k

Итно опериран министерот за одбрана Талат Џафери

ВИДЕО: За Словенците Талат Џафери е Миле Паника

Еве детали - како беа уапсени обвинетите за случајот Монструм

ФОТО: Запалена сликата на Груевски на протест во Тирана - Скопје ќе биде 3 главен град на Албанците

Партиите се обединија - Македонец градоначалник на Кичево?

ВИДЕО: Северина се занесе и почна да ги фаќа танчерките за гради - ги урна рекордите во гледаност

Градоначалникот на Охрид Петрески заспал на средбата со индискиот инвеститор

ВО МАКЕДОНИЈА



Грците во паника - Филе може да издејствува датум за ЕУ без решен спор за



Следната недела дожд на крајот од месецот летни температури - еве



Црвенковски од Тетово: Предвремени избори ќе има



ФОТО: Атмосферата на митингот на ВМРО-ДПМНЕ во Гевгелија




ИЗДВОЕНО




Грците во паника - Филе може да издејствува датум за ЕУ без решен спор за името



ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ и официјално заеднички во Струга и Кичево - Албанците во ДИК бесни




ВИДЕО: Возило на МВР сема бензин на сред протести - полицајците го буткаа




„Киро Дандаро“ ќе ги печати гласачките ливчиња за изборите

ПОПУЛАРНИ


ДЕНЕС 7 ДЕНА 30 ДЕНА



Албански малолетници кршеа излози и автобуски постојки на Бит Пазар



На крајот албанските демонстранти се степаа меѓу себе



ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ и официјално заеднички во Струга и Кичево - Албанците во ДИК бесни




ФОТО: Погледнете ја атмосферата на протестите